

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 75

26 април 2018, четврток

година LXXIV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1385. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје.....	2	1388. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови .....	3
1386. <b>Правилник</b> за престанување на важењето на Правилникот за трошоците за полагање на испитот за добивање на лекторска лиценца .....	2	1389. <b>Национална сортна листа</b> .....	3
1387. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за посебните услови за проектирање, градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, технички услови за пловидбеност, испитување за оцена на сообразност, начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови.....	2	<b>Огласен дел</b> .....	1-92

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1385.

Врз основа на член 18, став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.4.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

##### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство - Клиника за кардио васкуларни заболувања, му престанува користењето на недвижни ствари – деловни простории, со вкупна површина од 200,51 м<sup>2</sup> кои се наоѓаат на ул. „Водњанска“ бб во Скопје, на КП бр.429, КО Центар 2, запишани во Имотен лист бр. 18010, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.6 , со внатрешна површина од 12,95м<sup>2</sup>;

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.7 , со внатрешна површина од 12,95м<sup>2</sup>;

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.8 , со внатрешна површина од 12,95м<sup>2</sup>;

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.9 , со внатрешна површина од 12,95м<sup>2</sup>;

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.10 , со внатрешна површина од 12,95м<sup>2</sup>;

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.11, со внатрешна површина од 12,95м<sup>2</sup>;

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.40 , со внатрешна површина од 15,93м<sup>2</sup>;

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.41 , со внатрешна површина од 12,45м<sup>2</sup>;

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.42, со внатрешна површина од 12,45м<sup>2</sup>;

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.43, со внатрешна површина од 15,93м<sup>2</sup>;

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, ВЦ , со внатрешна површина од 11,80м<sup>2</sup>;

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, ВЦ, со внатрешна површина од 20,65м<sup>2</sup> и

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - зграда во здравство, влез 001, кат 02, дел од ходник, со внатрешна површина од 33,6м<sup>2</sup>.

##### Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје.

##### Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството за здравство и ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето на сила на оваа одлука.

##### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4268/1  
17 април 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

## МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

1386.

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за култура донесе

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА

##### Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за трошоците за полагање на испитот за добивање на лекторска лиценца („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/15).

##### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-4621/1  
20 април 2018 година  
Скопје

Министер за култура,  
м-р **Роберт Алаѓозовски, с.р.**

## АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

1387.

Врз основа на член 7-б став (1) алинеја 4, член 113 ставови (1) и (4), член 117 ставови (1) и (3), член 124 ставови (3) и (6) и член 133 став (5) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

**П РА В И Л Н И К**

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРАДБА И ИЗМЕНА НА ВОЗДУХОПЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА И ОПРЕМА НА ВОЗДУХОПЛОВ, ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА НА ГРАДБАТА И ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПЛОВИДБЕНОСТ, ИСПИТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛОВИДБЕНОСТ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЈАТА ЗА ГРАДБА, ЗА ТИП, ПЛОВИДБЕНОСТ, БУЧАВА И ЕМИСИЈА НА ГАСОВИ**

**Член 1**

Во Правилникот за посебните услови за проектирање, градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, техничките услови за пловидбеност, испитување за оцена на сообразност, начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/17) во Прилогот 2 по членот 92 се додава нов член 93 кој гласи:

**„Член 93**

Одредбите од Глава 3 Технички услови за пловидбеност, испитување за оцена на сообразност и начин и постапка за утврдување на пловидбеност на овој прилог не се применуваат на Анекс II воздухоплови без екипаж.“

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-490/3  
20 април 2018 година  
Скопје

Директор на Агенцијата  
за цивилно воздухопловство,  
**Горан Јандреоски, с.р.**

**1388.**

Врз основа на член 7-б став (1) алинеја 4, член 121 став (5) и член 122 ставови (6) и (7) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

**П РА В И Л Н И К**

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОПЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА, ПАДОБРАН И ОПРЕМА НА ВОЗДУХОПЛОВ, ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕТО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПОТРЕБНИОТ ПЕРСОНАЛ, ОПРЕМАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОПХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ**

**Член 1**

Во Правилникот за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/17) во Прилогот 5 по членот 15 се додава нов член 16 кој гласи:

**„Член 16**

Одредбите на овој прилог не се применуваат на Анекс II воздухоплови без екипаж.“

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-491/3  
20 април 2018 година  
Скопје

Директор на Агенцијата  
за цивилно воздухопловство,  
**Горан Јандреоски, с.р.**

**УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ****1389.**

Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16 и 71/16), Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува запишувањето на сорти на земјоделски растенија во

**НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА**

Во Национална сортна листа се запишуваат следните сорти:

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и презиме на одржувачот на сортата, односно застапникот
А. ЖИТНИ РАСТЕНИЈА			
A.1 Triticum aestivum L. пченица	Клариса	2018	ДОО Дриада ЛТД, Украина „Чакор 2015“ ДООЕЛ Скопје, ул.„Ташко Караџа“бр.11/2-6 Скопје
	Кохана	2018	ДОО Дриада ЛТД, Украина „Чакор 2015“ ДООЕЛ Скопје, ул.„Ташко Караџа“бр.11/2-6 Скопје
	Дриада 1	2018	ДОО Дриада ЛТД, Украина „Чакор 2015“ ДООЕЛ Скопје, ул.„Ташко Караџа“бр.11/2-6 Скопје

Се продолжува запишувањето на сортата во Националната сортна листа:

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и презиме на одржувачот на сортата, односно застапникот
А. ЖИТНИ РАСТЕНИЈА			
A. 4. Triticale Тритикале	Агроунија	2018	„Агроунија“ Огнен ДООЕЛ ул.„500“бр.2а с. Марино, Општина Илинден- Скопје

Бр. 26-120/44  
16 април 2018 година  
Скопје

Директор на Управа за  
семе и саден материјал  
Хилми Гаши, с.р.



# Службен весник

на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2018075